

Повик број 18/2020

Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ) од Скопје за потребите на реализација на проектот Monuments and Brutalist Architecture of North Macedonia: Boosting Tourist Promotion to Support Local Development (MBA) (Спомениците и бруталистичката архитектура во Северна Македонија: Зголемување на туристичката промоција и подржување на локалниот развој) кој е финансиран од Regional Cooperation Council објавува повик за набавка

1. Предмет на набавка

Предмет на набавка е дизајн изработка на 5 (пет) информативни панели.

Информативните панели треба да бидат во формат на бетонска конструкција во форма на коцка со димензии 1м x 1м x 1м по спецификација од анекс 1 кој е составен дел на повикот, а во рамки на правецот во архитектурата - бруталистичка архитектура.

На бетонската конструкција по спецификација потребно е да се изгравираат симболи и поставена плоча од рециклирано стакло и/или пластика со димензии 1м x 1м.

Рокот за изработка е 15 работни дена од денот на потпишување на договорот.

Место на испорака е седиштето на ИСИЕ во Скопје.

Трошоците на испораката се вклучени во цената.

2. Критериуми за избор

Цена: 80 поени

Рок на завршување на работите: 20 поени

3. Документи кои треба да се достават

- Финансиска понуда, која треба биде дадена во вкупна сума во денари која ги вклучува сите трошоци на понудувачот како и рокот за завршување на работите. Цената да биде изразена без ддв.
- Портфолио на претходни проекти од областа на бруталистичката архитектура

4. Склучување на договорот и рангирање

Доколку најдобро рангираната понуда е повисока од износот на средства утврден согласно со буџетот на ИСИЕ и одобрен од донаторот за оваа намена ИСИЕ го задржува правото да побара намалување на понудената цена од страна на понудувачот. Доколку понудувачот не се согласи со намалување на цената, ИСИЕ го задржува правото да не ја прифати понудата односно да не склучи договор со ни еден понудувач.

5. Рок за аплицирање: 25.06.2020 година

6. Доставување на понудите: понудите се доставуваат електронски на следната адреса isienabavki@mail.com

За дополнителни информации Ве молиме обратете се на: isie@mail.org или на телефонскиот број 071 375 554